



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Сабота, 6 април 1957
Број 9

Претплатата за 1957 год. изнесува
1.000 дин. Овој број чини 35 дин.
Чековна сметка број 802-Т-698

35.

Врз основа на член 18 и 20 од Законот за су-
довите и член 42 од Уставниот закон за основите
на општественото и политичкото устројство и орга-
ните на власта на Народна Република Македонија,
Народното собрание на Народна Република Маке-
донија, на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 21 и 22 март 1957 година донесе

ОДЛУКА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ОКОЛИСКИ СУДОВИ ВО КРУШЕВО И КРАТОВО, ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА НИВНАТА ТЕРИТОРИЈАЛНА НАДЛЕЖНОСТ И ЗА МЕНУВАЊЕ ТЕРИТОРИЈАЛНАТА НАДЛЕЖ- НОСТ НА ОКОЛИСКИТЕ СУДОВИ ВО КОЧАНИ И ШТИП

I.

Се основаат околиски судови во Крушево и
Кратово.

II.

Територијалната надлежност на Околискиот
суд во Крушево се протега на подрачјето на Оп-
штината Крушево и на следните населени места од
подрачјето на Општината Кривопаштани: Врбовец,
Годивје, Коленица, Локвени, Милошево, Света, Све-
то Митрани, Пресил и Турско.

Територијалната надлежност на Околискиот
суд во Кратово се протега на подрачјето на Општи-
ната Кратово.

III.

Околискиот суд во Крушево потпаѓа под тери-
торијална надлежност на Окружниот суд во Би-
тола.

Околискиот суд во Кратово потпаѓа под тери-
торијална надлежност на Окружниот суд во Ку-
маново.

IV.

Подрачјето на Општината Пробиштип се пре-
несува од територијалната надлежност на Околи-
скиот суд во Кочани во територијалната надлеж-
ност на Околискиот суд во Штип.

V.

Се овластува Извршниот совет да го одреди
денот во кој ќе почнат со работа новооснованите
околиски судови во Крушево и Кратово, како и
денот од кој Околискиот суд во Штип ќе биде те-
риторијално надлежен за подрачјето на Општината
Пробиштип.

VI.

Поблиски прописи за извршувањето на оваа
одлука по потреба ќе донесе Државниот секретар
за правосудна управа на Народна Република Ма-
кедонија.

VII.

До почнувањето со работа на новооснованите
околиски судови досегашните околиски судови ќе
работат според територијалната надлежност утвр-
дена со Одлуката за укинување и основање око-
лиски и окружни судови во Народна Република
Македонија и за територијалната надлежност на
тие судови („Службен весник на НРМ“ бр. 38/55).

Одредбата од претходниот став сходно важи и
за територијалната надлежност на Околискиот суд
во Штип.

VIII.

Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
стануваат да важат одредбите од Одлуката за уки-
нување и оснивање околиски и окружни судови во
Народна Република Македонија и за територијал-
ната надлежност на тие судови што се во спро-
тивност со неа.

IX.

Оваа одлука влегува во сила со денот на неј-
зиното објавување во „Службен весник на Народна
Република Македонија“.

Бр. 67

21 март 1957 година

Скопје

Народно собрание
на Народна Република Македонија

Претседател
на Републичкиот собор,
Димче Зографски, с. р.

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

36.

Врз основа на член 298 став 2 од Законот за
општата управна постапка, Народното собрание на
Народна Република Македонија на Седумнаесетта-
та седница на Републичкиот собор одржана на 21 и
22 март 1957 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ЗАКОНОДАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ ДА УТВРДИ КОИ ОДРЕДБИ ЗА УПРАВНАТА ПОСТАПКА ОД РЕПУБЛИЧКИТЕ ЗАКОНИ ОСТАНУВААТ ВО СИЛА А ДРУГИТЕ ДА ГИ УКИНЕ ИЛИ ИЗМЕНИ

I. Се овластува Законодавниот одбор на Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија до 19 декември 1957 година, по предлог од Извршниот совет, да утврди кои одредби за управната постапка од републичките закони и натаму остануваат во сила, а другите да ги укине или измени.

II. Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 176

22 март 1957 година

Скопје

**Народно собрание
на Народна Република Македонија**

Претседател на Републичкиот собор, Димче Зографски, с.р.	Претседател на Народното собрание, Лазар Колишевски, с.р.
--	---

37.

Врз основа на член 159 во врска со член 150 став 2 и член 158 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија и член 208 од Правилникот за работа на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија, Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија на својата Четиринаесетта седница одржана на 21 и 22 март 1957 година донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ПРАТЕНИЧКИ МАНДАТ И ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРОИЗВОДИТЕЛНАТА ГРУПА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА СКОПСКА II

1) Се утврдува дека на народниот пратеник Китановски Крсте избран во производителната група на селското стопанство во Изборната околија Скопска II му престанал мандатот.

2) Се одредува да се извршат дополнителни избори за упразнетото место на народен пратеник на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија во производителната група на селското стопанство во Изборната околија Скопска II.

3) Дополнителните избори од претходната точка ќе ги распише Републичката изборна комисија согласно член 159 став 2, 3 и 4 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија.

4) Оваа Одлука влегува во сила веднаш.

Бр. 41

22 март 1957 година

Скопје

**Народно собрание
на Народна Република Македонија**

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с.р.

Претседател
на Соборот на производителите,
Борко Темелковски, с.р.

38.

Врз основа на член 159 во врска со член 150 став 2 и член 158 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија и член 208 став 1 од Правилникот за работа на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија, Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија на својата Четиринаесетта седница одржана на 21 и 22 март 1957 година донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ПРАТЕНИЧКИ МАНДАТ И ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРОИЗВОДИТЕЛНАТА ГРУПА НА ИНДУСТРИЈАТА, ТРГОВИЈАТА И ЗАНАЕТЧИВТО ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА СКОПСКА IX

1) Се утврдува дека на народниот пратеник Цветковски Тихо избран во производителната група на индустријата, трговијата и занаетчиството во Изборната околија Скопска IX му престанал мандатот.

2) Се одредува да се извршат дополнителни избори за упразнетото место на народен пратеник на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија во производителната група на индустријата, трговијата и занаетчиството во Изборната околија Скопска IX.

3) Дополнителните избори од претходната точка ќе ги распише Републичката изборна комисија согласно член 159 став 2, 3 и 4 од Законот за правата

и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија.

4) Оваа одлука влегува во сила веднаш.

Бр. 91

22 март 1957 година

Скопје

**Народно собрание
на Народна Република Македонија**

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Соборот на производителите,
Борко Темелковски, с. р.

39.

На основа член 158 и 159 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија, и во врска Одлуката на Соборот на производителите на Народното собрание бр. 41 од 22 март 1957 година, Републичката изборна комисија донесува

РЕШЕНИЕ

**ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ
ЗА ИЗБОР НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ
НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ВО ГРУПАТА НА СЕЛ-
СКОТО СТОПАНСТВО ВО ИЗБОРНАТА
ОКОЛИЈА СКОПСКА II**

1. Се распишуваат дополнителни избори за избор народен пратеник на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија во групата на селското стопанство во изборната околија Скопска II.

2. Дополнителните избори ќе се одржат на 19 мај 1957 година.

3. За спроведување на дополнителните избори е надлежна Околинската изборна комисија за Скопска околија, именувана со решението на Републичката изборна комисија, бр. 1 од 15 септември 1953 година („Службен весник на НРМ“ бр. 31/53).

Бр. 3

30 март 1957 година

Скопје

Републичка изборна комисија

Секретар,
Перо Д. Корабар, с. р.

Претседател,
Асен Групче, с. р.

40.

На основа член 158 и 159 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на На-

родна Република Македонија, и во врска Одлуката на Соборот на производителите на Народното собрание бр. 91 од 22 март 1957 година, Републичката изборна комисија донесува

РЕШЕНИЕ

**ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ
ЗА ИЗБОР НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ
НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ВО ГРУПАТА НА ИН-
ДУСТРИЈАТА, ТРГОВИЈАТА И ЗАНАЕТЧИ-
СТВОТО ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА СКОПЈЕ
ГРАД IX**

1. Се распишуваат дополнителни избори за избор народен пратеник на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија во групата на индустријата, трговијата и занаетчиството во изборната околија Скопје град IX.

2. Дополнителните избори ќе се одржат на 19 мај 1957 година.

3. За спроведување на дополнителните избори е надлежна околинската изборна комисија за Скопска околија, именувана со решението на Републичката изборна комисија бр. 1 од 15 септември 1953 година („Службен весник на НРМ“ бр. 31/53).

Бр. 4

30 март 1957 година

Скопје

Републичка изборна комисија

Секретар,
Перо Д. Корабар, с. р.

Претседател,
Асен Групче, с. р.

ИСПРАВКА

Во Упатството за условите за здобивање стручна спрема и за полагање стручни испити за квалификувани и висококвалификувани работници возачи на моторни возила (објавено во „Службен весник на НРМ“ бр. 35/56) се поткрала печатна грешка:

1) Точка 1 од Упатството треба да гласи: „1. — Одредбите на ова Упатство се однесуваат на возачи на моторни возила кои здобиваат стручна спрема на квалификуван и висококвалификуван возач на моторни возила во друмскиот сообраќај (патнички автомобили, камиони, автобуси и специјални возила) по пат на приучување и на кои возењето на моторни возила им е редовно занимање (возачи професионалци)“.

Од Редакцијата

Огласен дел

**РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ
СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ**

На основа решението на Одделението за општа управа на НО на општината — Гевгелија, бр. 7036 сд 1-X-1956 год. е запишана во регистарот на ус-

тановите со самостојно финансирање под рег. бр. 7 установата под назив: Лозов расадник, со седиште во Гевгелија. Предмет на работата на установата е: производство на лозов посадочен материјал.

Установата е основана со решението на НО на Гевгелиска околија бр. 5046/52 год.

Со установата управува управителот Живко Оков.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Советот за стопанство на НО на Титоввелешка околија.

Бр. 7036/56 од Одделението за општа управа на НО на општината — Гевгелија. (1371)

Секретаријатот за општа управа и буџет на НО на општината — Кавадарци објавува дека во регистарот на установите со самостојно финансирање на 16-X-1956 год. под рег. бр. 6 е запишано следното: досегашниот раководител потписник на Шумското стопанство — Кавадарци Јованче Мукаетов е сменет од должност од 18-X-1956 год. од која дата му престанува правото установата да ја потпишува.

Со решението бр. 14631 од 20-X-1956 год. за потписници на установата се регистрирани следните лица: Јордан Лазов, инж. агроном — управник на Шумското стопанство, книговодителот Тодор Ставров и службеникот Коста Бојков, кои установата ќе ја потпишуваат од 16-X-1956 год.

Од Секретаријатот за општа управа на НО на општината — Кавадарци бр. 14631/56. (1381)

Секретаријатот за општа управа и буџет на НО на општината — Кавадарци објавува дека во регистарот на установите со самостојно финансирање на 1-X-1956 год. под рег. бр. 5 е запишано следното: досегашниот раководител потписник на Околинската аптека — Кавадарци, Ѓорѓи Јанашлиев е сменет од должност од 1-X-1956 год. од која дата му престанува правото установата да ја потпишува.

Со решението бр. 15325 од 3-XI-1956 год. за потписници на установата се назначени следните лица: Јелица Остоиќ, фарм. управник на Аптеката и книговодителката Мара Хаџи Василева, кои установата ќе ја потпишуваат од 1-X-1956 год.

Од Секретаријатот за општа управа и буџет на НО на општината — Кавадарци бр. 15325/56. (1385)

На основа решението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје, бр. 25357 од 3-X-1956 год. фирмата на досегашниот Околински завод за социјално осигурување во Скопје, со три огранци — филијали, се променува и гласи: Околински завод за социјално осигурување во Скопје, со еден огранок — филијала.

Досегашните потписници на заводот Блага Рампова, директор, Костадин Крајчев, администратор, се разрешени од должност, а за потписници се назначени следните лица: Диме Јанчевски-Бодри, пом. директор, Ратка Крстевска, началник на одделението за пензии, и Магда Чакарова, сметководител.

Покрај досегашните потписници на филијалата во Ѓорче Петров Трипун Петрушевски, управник и Никола Георгиевски, службеник, е назначен за потписник и Трпко Најдовски, службеник.

Бр. 25357/56 од НО на општината „Идадија“ — Скопје. (1456)

На основа решението на Секретаријатот за општа управа и буџет на НО на општината — Кавадарци, бр. 15539 од 7-XI-1956 год. е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање под рег. бр. 12 установата под назив: Интернат при Земјоделско-шумарската школа, со седиште во Кавадарци. Предмет на работата на установата е: да обезбеди сместување, прехрана воспитување и образование на учениците од Земјоделско-шумарската школа.

Установата е основана со решението на НО на Титоввелешка околија, 19029 од 19-XI-1956 год.

Со установата управува управен одбор и управникот Ѓорѓи Попов, учител.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Советот за школство на НО на Титоввелешка околија.

Бр. 15539/56 од Секретаријатот за општа управа и буџет на НО на општината — Кавадарци. (1475)

Одделението за стопанство на НО на општината „Кисела Вода“ — Скопје објавува дека во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 1, рег. бр. 1 е запишано следното: Заводот за урбанизам и станбено-комунална техника, Скопје, се овластени да го потпишуваат в. д. директорот инж. архитект Крсто Даниловски и сметководителот Захарије Шумбаров.

Бр. 22552/56 од НО на општината „Кисела Вода“ Скопје. (1595)

На основа решението на Секретаријатот за стопанство на НО на општината — Тетово бр. 20772 од 12-IX-1956 год. извршена е промена во регистарот на установите со самостојно финансирање под рег. бр. 14 во следното: Управата за градско зеленило и паркови во Тетово, како установа со самостојно финансирање, ќе ја застапува и потпишува Фанка Јанковска, инж. шумар за управител.

Бр. 20772/56 од Секретаријатот за стопанство на НО на општината — Тетово. (1258)

На основа решението на Секретаријатот за стопанство на НО на општината — Тетово, бр. 21853 од 1-X-1956 год. е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање под рег. бр. 19 установата под назив: Стопанство при Средното земјоделско училиште, со седиште во Тетово. Предмет на работата на установата е: да служи за изведување на практичната работа на учениците од Земјоделското училиште. Произведува земјоделски култури за пазарот и интернатот на училиштето; применува агротехнички мерки за уголемување на земјоделското производство и произведува разни сточни производи.

Установата е основана со решението на Владата на НРМ бр. 787 од 25-VII-1952 год. со кое решение е прогласена за установа со самостојно финансирање.

Установата ќе ја потпишува Јован Момировски, управител, а во негово отсуство касиерот Драган Глигоров.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е НО на Тетовска околија

Бр. 21853/56 од Секретаријатот за стопанство на НО на општината — Тетово. (1363)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 24-II-1956 год. на страна 214, под рег. бр. 2 е запишан под фирма: Угостителски дуќан — крчма, погонска единица на Општата земјоделска задруга „Струмешница“, с. Дабиља — Струмица. Предмет на послувањето на погонската единица е: точење на алкохолни пијалоци и готвење.

Погонската единица е основана од страна на Општата земјоделска задруга „Струмешница“, а основањето е одобрено од Народниот одбор на Босиловската општина со одобрението бр. 45 од 23-II-1955 год. Истата ќе ја потпишува раководителот Стојан Георгиев Пецанов.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 338/56. (753)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20-II-1956 год. на страна 34, под рег. бр. 2 е запишана под фирма: Продавница — Погонска единица на Градското трговско претпријатие „Гранап“ — Струмица. Предмет на последувањето на погонската единица е: продажба на деликатесни производи.

Погонската единица е основана од Советот за стопанство на НО на општината — Струмица, со одобрение бр. 309 од 18-I-1956 год. Истата ќе ја потпишува раководителот Иван Танчев.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 57/56. (755)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15-II-1956 год. на страна 34, под рег. бр. 2 е запишана Продавницата — погонска единица на Градското трговско претпријатие „Гранап“ — Струмица. Предмет на послувањето на погонската единица е: продажба на производи врз база на шеќер и какао.

Погонската единица е основана со одобрението од Советот за стопанство на НО на општината — Струмица бр. 7200 од 3-II-1956 год. Истата ќе ја потпишува раководителот Илија Гунчев.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 58/56. (756)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29-II-1956 год. на страна 217, е запишана задружната гостилница „Извор“, с. Колешино, погонска единица на Општата земјоделска задруга „Братство“ с. Колешино — Струмица. Предмет на послувањето на погонската единица е: точење на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци и давање на поедноставни јадења.

Погонската единица е основана од Општата земјоделска задруга „Братство“, а согласно одобрението на НО на општината — Новосело, 92 од 23-I-1956 год. Истата ќе ја потпишува раководителот Левтер Пандев Петров.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 71/56. (759)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 24-II-1956 год. на страна 212, под рег. бр. 1 е запишана Трговската продавница — погонска единица на Општата земјоделска задруга „Гоце Делчев“, с. Робово. Предмет на послувањето на погонската единица е: продажба на прехранбени артикли, предмети за куќни потреби и мешани индустриски стоки.

Погонската единица е основана од Општата земјоделска задруга „Гоце Делчев“, а согласно одобрението на НО на општината — Босилово, бр. 1962 од 10-XII-1955 год.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 381/56. (789)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 7-III-1956 год. на страна 124, рег. бр. 1 е запишан Работничко службеничкиот ресторант „Турист“ — Штип, посебен погон на Памучната индустрија „Македонка“ — Штип. Предмет на послувањето на ресторантот е: вршење на угостителски услуги.

Ресторантот е основан од Памучната индустрија „Македонка“ — Штип, а согласно одобрението на НО на општината — Штип бр. 1953 од 24-II-1956 год. Истиот ќе го потпишуваат раководителот Петар Шалев и книговодителот Мишо Димов.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 73/56. (796)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23-XI-1955 год. под рег. бр. 1, 2 на страна 122 е запишано V-то градилиште „Бетон“, Штип — погонска единица на Градежното претпријатие „Бетон“ — Скопје. Предмет на послувањето на погонската единица е: градење на објекти од висока градба, хидроградба, станбени објекти, железнички линии — долни строј, патишта и др.

Градилиштето е основано од Управниот одбор на Градежното претпријатие „Бетон“, со решение бр. 315 од 20-XI-1954 год.

На основа решението на Управниот одбор на претпријатието бр. 126 од 26-IX-1955 год. досегашниот началник на градилиштето Васил Авукатов

е разрешен од должност и на негово место е назначен инж. Димче Малинковски.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 318/56. (799)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14-VIII-1956 год. под рег. бр. 17, на страна 43 е запишана под фирма: Земјоделско сточарско стопанство „Млекар“ — Кавадарци — Продавница, со седиште во Кавадарци. Предмет на послувањето на продавницата е: трговија на мало со зарзават, овошtie и преработки, млеко и млечни производи.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Земјоделското сточарско стопанство „Млекар“ со заклучок, бр. 468 од 18-VII-1956 год., а одобрено од НО на општината — Кавадарци со одобрение бр. 10528 од 28-VII-1956 год.

Раководител на продавницата е Методи Јосифов.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2205/56. (1184)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13-VIII-1956 год. под рег. бр. 471, на страна 1310 е запишана под фирма: Претпријатие на коли за спиење и ручавање — Белград — Пословница, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на пословницата е: прифаќање и испраќање на колите за спиење и ручавање како и снабдување на истите и продажба на карти на колите кои сообраќаат Гевгелија—Скопје и Скопје—Белград.

Пословницата е основана од Работничкиот совет на Претпријатието на коли за спиење и ручавање, со записник од 5-V-1956 год. а одобрено од НО на општината „Идадија“ — Скопје со решение бр. 11878 од 28-I-1956 год. Истата ќе ја потпишува раководителот Георгиевски Томев Георги.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2204/56. (1195)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 7-VIII-1956 год. под рег. бр. 470 на страна 1308 е запишана под фирма: Претпријатие за изработка на кожна галнтерија „Будуќност“ — Белград — Продавница, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба на кожна галнтерија на мало.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Претпријатието „Будуќност“ — Белград со записник од 12-IV-1956 год., а одобрено од НО на општината „Кале“ — Скопје со решение бр. 10905 од 15-V-1956 год.

Раководител на продавницата е Ибрахим Мечо.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2172/56. (1196)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 1-VIII-1956 год. под рег. бр. 469, на страна 1306 е

запишано под фирма: Фабрика за електротехника и прецизна механика „Искра“ — Крањ. — Стовариште, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на стовариштето е: продажба на стоки од сопствено производство на големо.

Стовариштето е основано од Работничкиот совет на Фабриката „Искра“ Крањ, со записник од 18-XI-1955 год., а одобрено од НО на општината „Идадија“ — Скопје бр. 14074 од 23-VI-1956 год.

Раководител на стовариштето е Владов Славко.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2155/56. (1197)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9-VIII-1956 год. под рег. бр. 288, на страна 741 е запишана под фирма: Фабрика за стакло во изградба — Скопје, — Продавница бр. 1, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба на стаклени, порцулански производи и стаклена волна.

Продавницата е основана од Фабриката за стакло во изградба — Скопје, со решение бр. 5481 од 1-VII-1956 год., а одобрено од НО на општината „Идадија“ — Скопје, со решение бр. 19667 од 4-VIII-1956 год. Истата ќе ја потпишува раководителот Здравко Бачевски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2181/56. (1198)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-VII-1956 год. под рег. бр. 71, на страна 208 е запишана под фирма: Трговско претпријатие за производство на брашно, леб и печива „Жито леб“ — Скопје — Продавница во населбата „Херој Карпуш“ — Скопје. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба на леб и други печива.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Претпријатието „Жито леб“, со решение бр. 1592 од 26-VII-1956 год. а одобрено од НО на општината „Идадија“ — Скопје, со решение бр. 17769 од 7-VII-1956 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2142/56. (1199)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 4-VI-1956 год. под рег. бр. 71, на страна 205 е — запишана под фирма: Трговско претпријатие за производство на брашно, леб и печива „Жито леб“ — Скопје — Продавница бр. 18 во населбата „Пролет“ — Скопје. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба на леб и бели печива на мало.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на претпријатието „Жито леб“, со одлука бр. 4333 од 19-X-1955 год., а одобрено од НО на општината „Кисела Вода“, со решение бр. 373 од 25-IV-1956 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1915/56. (1200)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21-VIII-1956 год. под рег. бр. 9, запишана задругата под назив: Земјоделска задруга „Стиф Наумов“, со седиште во с. Рибарци — Витолско. Предмет на послувањето на задругата е: трговија со индустриски и прехранбени артикли, откуп и продажба на земјоделски производи.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на општината, с. Новаци, бр. 2113 од 28-V-1956 год. Истата ќе ја потпишуваат Сиљановски Ванчо и Петровски Пандил.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 528/56. (1218)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8-VIII-1956 год. рег. бр. 48 е запишана продавницата под фирма: Продавница бр. 1, со седиште во Кичево. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба на мало производите од претпријатието.

Продавницата е основана од Шумското индустриско претпријатие „Копачка“ — Кичево, а согласно одобрението на НО на општината — Кичево, бр. 2972 од 3-III-1956 год.

Раководител на продавницата е Ристе Ристевски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 211/56. (1226)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-IV-1956 год. под рег. бр. 48, е запишана продавницата под фирма: Продавница, со седиште во Охрид. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба на преработки од емиш, зарзават, како и преработки од шеќер и какао.

Продавницата е основана од Фабриката за конзерви „Билјана“ — Охрид, а согласно одобрението на НО на општината — Охрид, бр. 9265 од 31-XII-1955 год.

Раководител на продавницата е Спировски Разме.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 304/56. (1228)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-VI-1956 год. под рег. бр. 44, е запишан дуќанот под фирма: Занаатчиски шивачки дуќан, со седиште во с. Самоков — Охридско. Предмет на послувањето на дуќанот е: изработка на народна облека.

Дуќанот е основан од Земјоделската задруга „Напредок“, с. Самоков, а согласно одобрението на НО на општината — с. Манастирец.

Раководител на дуќанот е Душан Божиноски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 429/56. (1229)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14-XI-1956 год. под рег. бр. 486, на страна 1360 е запишано под фирма: Генерални трговски прет-

ставништва — „Прогрес“ — Белград — Претставништво, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на претставништвото е: склучување на договори за купопродажба на трговски стоки во името на генералните трговски претставништва.

Претставништвото е основано од Работничкиот совет на Генералните трговски претставништва „Прогрес“ — Белград со одлука бр. 26 од 5-I-1956 год., а одобрено од НО на општината „Идадија“ — Скопје, со решение бр. 18604 од 9-VII-1956 год.

Раководител на претставништвото е Душан Јакимов Јовановски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2477/56. (1593)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21-IX-1956 год. под рег. бр. 191, на страна 509 е запишано следното: фирмата на Претпријатието за производство на огревен и градежен материјал „Огрев“ — Кавадарци, се менува и гласи: Трговско претпријатие за огревен и градежен материјал „Огрев“ — Кавадарци.

Предмет на работата на претпријатието ќе биде: трговија со огревно дрво и јаглен и трговија со градежен материјал.

Предните измени извршени се согласно решението на НО на општината — Кавадарци, бр. 10068 од 11-VII-1956 год.

Досегашниот потписник на претпријатието Ангел Ралев, комерцијалист е разрешен од должност и му престанува правото претпријатието да го потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2328/56. (1342)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16-IX-1956 год. под рег. бр. 4, на страна 9 е запишано следното: Пешев Милачко, досегашен директор на Земјоделското стопанство „Речица“ — Куманово, е разрешен од должност и му престанува правото стопанството да го потпишува, а согласно решението на НО на општината — Куманово, бр. 17017 од 21-VII-1956 год.

За в.д. директор на стопанството е назначен Томислав Атанасовски кој стопанството ќе го потпишува од 30-VII-1956 год., а согласно решението на НО на општината — Куманово, бр. 17018 од 21-VII-1956 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2147/56. (1343)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23-VII-1956 год. под рег. бр. 54, на страна 139 е запишано следното: досегашните потписници на Трговското претпријатие „Текстил-промет“ — Куманово Љупчо Трајковски, директор и Десанка Илиевска, книговодител се разрешени од должност и им престанува правото претпријатието да го потпишуваат.

За директор на претпријатието е назначен досегашниот шеф на комерцијалното одделение Душан Боцевски.

За потписници на претпријатието се назначени следните лица: Јаневски Киро, книговодител и Максимовски Богосав, кои претпријатието ќе го потпишуваат од 23-VII-1956 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2131/56. (1344)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 11-VIII-1956 год. под рег. бр. 226, на страна 601 е запишано следното: досегашниот книговодител на Претпријатието за месо „Овче Поле“ — Скопје Боро Тозија е разрешен од должност и му престанува правото претпријатието да го потпишува.

За потписник на претпријатието е назначен Игњатовски Јово, шеф на книговодството кој претпријатието ќе го потпишува од 11-VIII-1956 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2198/56. (1346)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22-IX-1956 год. под рег. бр. 118, на страна 323 е запишано следното: на досегашните потписници на Новинското издавачко претпријатие „Стопански весник“ — Скопје, Радослав Огњановски, в. д. директор и Јово Петровски, комерцијалист им престанува правото претпријатието да го потпишуваат од 21-IX-1956 год.

За потписници на претпријатието се назначени следните лица: Димче Најдевски, в. д. директор, Ватан Јовевски, зам. директор и Михајло Хаџипанов, шеф на сметководството кои претпријатието ќе го потпишуваат од 21-IX-1956 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2356/56. (1349)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23-IV-1955 год. под рег. бр. 358, на страна 949 е запишано следното: Бидиковски Благоја, досегашен потписник на Претпријатието за промет со месо „Пелистер“ — Скопје, е разрешен од должност од 23-IV-1955 год. од која дата му престанува правото претпријатието да го потпишува.

За книговодител на Претпријатието е назначен Никола Календари кој претпријатието ќе го потпишува од 23-IV-1955 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 623/55. (1352)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-IX-1956 год. под рег. бр. 177, на страна 505 е запишано следното: Николиќ Стојадин, досегашен

книговодител на Хромните рудници „Лојане“ — Куманово, е разрешен од должност и му престанува правото претпријатието да го потпишува.

За шеф на книговодството е назначен Владимир Костадиновиќ, кој претпријатието ќе го потпишува од 26-IX-1956 год., а согласно решението на НО на општината Табановце — Кумановско, бр. 6051 од 14-IX-1956 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2378/56. (1354)

СОДРЖИНА

	Страна
35. Одлука за основање на околиски судови во Крушево и Кратово, за одредување на нивната територијална надлежност и за менување територијалната надлежност на околските судови во Кочани и Штип — —	177
36. Одлука за овластување на Законодавниот одбор на Републичкиот собор на Народното собрание да утврди кои одредби за управната постапка од републичките закони остануваат во сила а другите да ги укине или измени — — — — —	178
37. Одлука за утврдување престанок на пратенички мандат и за одредување дополнителни избори за избор на народен пратеник на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија во производителната група на селското стопанство во изборната околија Скопска II — — — — —	178
38. Одлука за утврдување престанок на пратенички мандат и за одредување дополнителни избори за избор на народен пратеник на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија во производителната група на индустријата, трговијата и занаетчиството во изборната околија Скопска IX — — —	178
39. Решение за распишување дополнителни избори за избор народен пратеник на Соборот на производителите во групата на селското стопанство во изборната околија Скопска II — — — — —	179
40. Решение за распишување дополнителни избори за избор народен пратеник на Соборот на производителите во групата на индустријата, трговијата и занаетчиството во изборната околија Скопје град IX — Исправка на Упатството за условите за здобивање стручна спрема и за полагање стручни испити за квалификувани и висококвалификувани работници возачи на моторни возила — — — — —	179